

МК Marisol IN ectoin гел
Заштита на носот од алергени

20ml

Без парабен

Состојки (INCI): Glycerin, Aqua, Ectoin, Carbomer, Triethanolamine, CI 45380

Кога се препорачува употреба на Marisol IN ектин гел?

- кај сува и надразнета слузница на носот чија нормална физиолошка функција е отежната
- за секојдневна хигиена на носот, посебно во сезона на алергии, но и превентивно
- за ублажување на симптоми од алергиски ринитис и ринокоњуктивитис
- во тек на патувања и престој во простории со централно греење или клима уреди
- надворешно, за регенерација и ублажување на црвенило на кожата во пределот околу носот
- во тек на примена на интраназални кортикостероиди, со цел да се спречи оштетување на назалната слузница од сушење

Како делува Marisol IN ectoin гелот?

Формулиран е на база на ектоин, на сигурен и ефикасен начин ја влажни слузокожата на носот, ублажувајќи ги симптомите на алергиски ринитис и ја штити слузокожата на носот од алергени од надворешна средина.

Ектоин е соединение кое во природата се синтетизира од страна на микроорганизмите, со кое го обезбедуваат нивниот опстанок во екстремни услови во надворешната средина (висока температура, висок салинитет, UV зрачење). Најмногу го има во т.н халофилни бактерии, видови на екстремофили кои опстојуваат во услови на исклучително висок салинитет. Во основа, ектоинот е осмопротектор (eng. Compatible solute- мали молекули кои имаат улога на осмолити односно соединенија кои влијаат на осмозата).

Ектоин како мала молекула, аминокиселински дериват, има способност на стабилизација на инермолекуларни интеракции во витални молекули како што се протеини и липиди. Тоа практично значи дека ектоинот ја опкружува својата молекула, но и на липидните и протеински структури од околината, со слој на вода и гради таканаречен Ectoin hydro complex. Ова се многу стабилни структури, зајакнати со водородни врски помеѓу молекулите на вода во површинскиот слој кои со формираните хидрофили на самата површина на кожата/слузницата го спречуваат продирањето на честички од околината, вклучувајќи и алергени и на тој начин изостануваат каскадните реакции на пречувствителност, односно манифестацијата на алергиски ринитис.

На кого се препорачува употребата на Marisol IN ectoin гелот?

Производот може да го користат деца постари од една година и возрасни лица.

Како се употребува Marisol IN ectoin гелот?

Се препорачува нанесување на гелот на слузокожата на носот три до пет пати дневно, во двете ноздри.

Возрасни: Врвот на тубата нежно да се вовлече во ноздрата колку што е можно, и да се истисне мала количина на гелот, а потоа со благи кружни притискања на надворешната површина на носот да се овозможи распоредување на гелот по носната слузокожа. После употреба, со млака вода да се исчисти врвот на тубата.

Деца: Да се истисне гел на стапче со памук, а потоа внимателно да се внесе во носната шуплина и на тој начин се нанесува гелот на слузокожата.

Надворешно: на врвот на прстот да се истисне мала количина од гелот и со кружни движења да се втрие на кожата во пределот на носот и носната шуплина.

Од хигиенски причини секој пациент би требало да има своја туба од Marisol IN гел.

Напомена:

Не се препорачува примена во случај на пречувствителност (алергии) на некоја од состојките на производот.

Начина на чување: Да се чува на температура до 25°C, вон дофат на деца.

Рок на употреба: 3 години

Пакување: Туба со 20ml гел.

Производител: Esensa d.o.o. Слободна зона Белград, Вилине воде бб, Р. Србија

www.esensa.rs

Увозник и дистрибутер: Септима дооел, ул.Христо Татарчев 13, бр 9 Скопје, Р.Македонија,

тел. 02 30 60 175